

Количка за алат EURO PLUS

920PLUS2




Profiles



Product features

- материјал: специјален ПЛУС челичен лим
- централно заклучување со брава и клуч на преклопување
- брава со клуч вклучува и привезок
- единствен систем на затворање на фиоки со куки за затворање
- повеќенаменската полица дава дополнителна работна површина
- тркала отпорни на масло и киселина со дијаметар од 125 мм, едно со кочница, која ги блокира вртењето и ротирањето на тркалото.

- агли заштитени со анти-шок гума
- целосно извлекување на фиоките со висококвалитетни топчести шини
- фиоки со нелизгачка внатрешна синтетичка постава
- 7 фиоки (5 x L 565 x W 365 x H 70 mm, 2 x L 565 x W 385 x H 150 mm)
- основни димензии со рачка и тркала L 810 x W 510 x H 945mm
- статички капацитет на товар на количките без тркала: 2000 кг
- динамичен капацитет на оптоварување на количката: 500кг
- максимален капацитет на секоја фиока : 45 кг
- обложена со еко боја на Qualicoat стандард за квалитет
- вкупен волумен на фиоки: 137 литри
- фиоки компатибилни со SOS tool tray 1/3, 2/3, 3/3
- широк спектар на додатоци



| | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|-----|-------|
| | L | B | H | H1 | |
| 617101 | 810 | 510 | 945 | 796 | 75600 |

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

Usage (pictures)



Accessories



Гарнитура од 4 прегради



Држач за хартија-макси ролна



Држач за шишиња за колички EURO PLUS



Пластична покривка



Празна SOS подлошка за алат



Празна SOS подлошка за алат

Spare parts



Брава со клучеви



Топчести шини, сет од 1 пар



Комплет тркала

Safety tips



- Lock all your drawers before trying to roll the tool carriage into a new work area.
- Set the brakes on the locking casters after you have rolled the cabinet to your work area.
- Treat your tool carriage, tool chests, or tool boxes with respect.
- Always follow the prescribed max load capacity of individual drawers and the carriage as a whole.
- Always put heavier objects in the bottom drawers
- Always close drawers when not in use.
- Always follow manufacturer manual instructions regarding assembly and repair of your tools.



- Don't open two or more drawers at the same time, there is high chance of it tipping over.
- Don't throw tools into drawer, always put the tools in.
- Don't use an opened drawer as a working surface.
- Don't clean a lacquered surface with a solvent cleaner.
- Don't pull a tool carriage as you won't be able to see where you are headed. Push it in front of you so you can see where you are going.
- Don't stack a tool carriage with too many extra chests or tool trays; it may tip over at the most unexpected time.
- Don't roll a tool carriage with loose tools or parts on top of the carriage.
- Don't roll a tool carriage too quickly; a pot hole in the floor or some hardware on the floor may cause an accident.
- Don't overload the drawers; if you haven't got room for all of your tools, you need a larger tool carriage.

- Don't open up too many loaded drawers at a time; close each drawer before opening up another. Heavily loaded opened drawers are an invitation to tipping.